

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К** **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за периодот од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1068/1**  
**27.05.2016 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 27.05.2016 година донесе:

### **О Д Л У К А** **За усвојување на Квартален извештај**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај на Буџетот на општина Македонска Каменица за период од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година.

Кварталниот извештај на Буџетот на општина Македонска Каменица за период од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1069/1**  
**27.05.2016 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### З А К Л У Ч О К

#### За прогласување на Буџетски календар

1. Се прогласува Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на Општина М.Каменица за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1070/1**  
**27.05.2016 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 27 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Сл.весник на Р.М” број 61/04) и член 39 од Статутот на општина М.Каменица ,Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 27.05.2016 година ,донесе:

#### БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР

за подготовка и донесување на Буџетот на општина

М.Каменица за 2017 година

Можен датум	Буџетски активности	Одговорност
1.09.2016-30.09.2016	Министерот за финансии доставува Буџетски циркулар во кој се содржани главните насоки за изготвување на предлог-Буџетите за наредната година и висината на дотациите на Буџетот на Р.М,кој им го доставува општината	<b>Министерство за финансии</b>  Чл.21 од Законот за буџетите („Сл.весник на Р.М., бр.64/04) ,член 27 став 1 и 2 од Законот за финансирање на ЕЛС(„Сл.весник на Р.М.,број 61/04)
05.10.2016	Градоначалникот и Служба за финансии се состануваат за да ги одредат приоритетите и одредбите на буџетот за наредната година	Градоначалникот,Служба за финансирање и Буџет
10.10.2016	Буџетските информации се доставуваат до другите одделенија на општината и	Служба за финансирање и Буџет

	до сите општински локални установи	
25.10.2016	Проценката на трошоците и изготвените програмски активности за наредната буџетска година се враќаат во Одделението за финансирање и буџет од останатите одделенија и од општинските буџетски корисници	Одговорни лица Буџетски корисници
30.10.2016	1. Се собираат буџетските барања 2. Барањата се анализираат и усогласуваат 3. Се изготвува билансот на приходи 4. Се изготвува билансот на расходи	Одделение за финансии и буџет
Ноември /2016	Градоначалникот ги разгледува и одобрува предложените буџетски пресметки и го одобрува Предлог-Буџетот подготвен од Служба за финансирање и Буџет	Градоначалник
Ноември/Декември 2016	1. Предлог-Буџетот се доставува до Советот на општината 2. Се одобрува содржината на Предлог-буџетот и се дава на достапност на јавноста	Градоначалник
Декември/2016	До Советот се доставува конечен Предлог-Буџет од страна на Градоначалникот	Градоначалник
Декември/2016	Се води расправа во телата на Советот на општината	Комисија за Буџет и финансии

Декември /2016	1.Седницата на Советот на општината за донесување на Буџетот за наредната година  2.Доколку Советот не го усвои Предлог-буџетот се донесува Одлука за времено финансирање согласно член 28 став 2 од Законот за финансирање на ЕЛС(„Сл.весник на Р.М.,бр.61/04)	Советот на општина М.Каменица
1 Јануари/2017	Започнува нова Буџетска година	Градоначалник  Финансиска служба

Буџетскиот календар влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица,,.

**Бр.08-1071/1**  
**27.05.2016 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09- 1072/1**  
**27.05.2016 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа( “Службен весник на Р.Македонија” бр. 61/2004,96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 27.05.2016 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2016 година**

#### **Член 1**

Во Одлуката за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2016 година бр.08-2128/1 од 24.12 2015 година (“Службен гласник на општина М.Каменица” бр.34/2015) и Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2016 година бр.08-178/1 од 22.01. 2016 година (“Службен гласник на општина М.Каменица” бр.35/2016) членот 11 се дополнува така што по ставот 6 се додава нов став 7 кој гласи:

Доколку на вработениот му се обезбедени ноќевања, превоз и исхрана му следуваат 20% од утврдениот износ од дневницата.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1073/1  
27.05.2016 г.  
М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица  
Претседател  
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К** **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за редовно ажурирање на “Процена на загрозеност на подрачјето на општина Македонска Каменица од сите ризици и опасности”.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1074/1  
27.05.2016 г.  
М.Каменица**

**Градоначалник  
д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 14 став 1 од Уредбата за Методологија за изработка на процената за загроеноста на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2011), член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 27.05.2016 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За редовно ажурирање на “Процена на загроеност на подрачјето на општина Македонска Каменица од сите ризици и опасности”**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука Советот на општина Македонска Каменица го задолжува Регионалниот центар за урвување со кризи Делчево да ги започне активностите за редовно ажурирање на “Процена на загроеност на подрачјето на општина Македонска Каменица од сите ризици и опасности”.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина М.Каменица.

**Бр.08-1075/1**  
**27.05.2016 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен финансов извештај на ЗГ КУД “Вера Јоциќ” Македонска Каменица за период од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година. .
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1076/1**  
**27.05.2016 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 27.05.2016 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За усвојување на Годишен финансов извештај на ЗГ КУД ” Вера Јоциќ ” Македонска Каменица за 2015 година**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот финансов извештај на ЗГ КУД ” Вера Јоциќ ”Македонска Каменица за период од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година.

Годишниот финансов извештај на ЗГ КУД ” Вера Јоциќ ” Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1077/1**  
**27.05.2016 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за неусвојување на барање за исплата на парични средства на Бошко Стаменковски од М.Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1078/1**  
**27.05.2016 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 27.05.2016 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За неусвојување на барање**

#### **Член 1**

Советот на Општина Македонска Каменица не го усвои барањето на Бошко Стаменковски од М.Каменица за покривање на трошоците за Европско првенство во powerlifting, кој ќе се одржи од 05 до 11 Јуни 2016 година во Рованиеми, Финска.

Барањето на Бошко Стаменковски е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1079/1**  
**27.05.2016 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за исплата на парични средства во износ од 472.600,00 денари на КИЦ “Романса” Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-1080/1**  
**27.05.2016 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**



Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 27.05.2016 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За усвојување на барање за исплата на парични средства**

#### **Член 1**

Советот на општина М.Каменица го усвои барањето на КИЦ “Романса“ Македонска Каменица за исплата на парични средства во износ од 472.600,00 денари.

Барањето на КИЦ “Романса “ М.Каменица е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Од Буџетот на општина М.Каменица ќе се исплатат парични срадства во износ од 472.600,00 денари на сметката на КИЦ “Романса “ Македонска Каменица.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-1081/1**  
**27.05.2016 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**



